

Промовирањето на Срѓан Керим од страна на СДСМ како заеднички кандидат и на власта и на опозицијата внесе доволно драматичност во изборната трка, односно вжештување на релациите меѓу власта и опозицијата, пред сè, поради фактот дека долго време токму Керим важеше за кандидат, кој ќе биде предложен од страна на власта, а не од опозицијата. Но, маневарот на лидерот во сенка, Бранко Црвенковски, го предизвика премиерот Груевски во јавноста да го исфрли името на Ѓорѓе Иванов за кандидат за претседател од страна на ВМРО-ДПМНЕ. Овој сапунски заплет, кој го предизвика СДСМ, буквално го исфрли од игра Срѓан Керим, иако во сите можни анкети важеше за најсериозен кандидат. Неговото промовирање од страна на опозицијата, и тоа без да биде прашан за тоа (како што самиот истакнува), доволно го предизвика Груевски, порано од предвиденото да го промовира Иванов, иако првичните информации говореа дека ВМРО-ДПМНЕ за кандидатот за претседател на Република Македонија ќе се изјасни на почетокот на февруари. Дали поентата на СДСМ

беше Керим сериозно да биде кандидат за претседател? Дали можеби со овој потег само сакаа да го предизвикаат Груевски? Или, пак, да го елиминираат Керим од игра?

Граѓаните на Република Македонија научија дека правото на глас не се реализира и остварува на митинг, туку зад гласачкиот параван, како што всушност им прилега на сите европски гласачи. Но, за да се мотивираат гласачите да дојдат на избирачките места, политичките партии мора да им подготват добра "закуска", која ќе ги натера да одлучуваат или, пак, во најмала рака да спорат за еден од кандидатите!



ЃОРЃЕ ИВАНОВ

чи. Значи, за да тргне изборната приказна и за неа да се говори веќе не се потребни само изборни митинзи, чија функција од избори на избори сè повеќе се намалува, туку нешто повеќе од тоа. Никој повеќе не оди на митинг за да слушне што тоа вели лидерот ниту, пак, да ја исплука власта или опозицијата, туку затоа што мора да оди!? Граѓаните на Република Македонија научија дека правото на глас не се реализира и остварува на митинг, туку зад гласачкиот параван, како што всушност

СИГУРНИ ПЕТ ВО ПРЕТСЕД

Конечно малку буре на политичката сцена. Вистинска предизборна атмосфера. Интересна, пред сè, поради фактот што иако доаѓаат избори досега не можевме да видиме ни една слика карактеристична за предизборието. И, се разбира, доколку продолжеше така, имаше шанси истата да помине млако и незабележливо. Но, на голема среќа двете најголеми политички партии во земјата, ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, конечно се свестија и одлучија дека треба да се мобилизираат, се разбира, доколку сакаат да ги вклучат граѓаните на Република Македонија во оваа приказна. Навистина, за почеток мало разбранување, но сепак интересно, пред сè, затоа што изборите во Македонија станаа незначаен детаљ од македонската политика, што се случува како резултат на преголемото количество изборни циклуси, кои ги заморија и политичките субјекти, но и самите гласачи.

им прилега на сите европски гласачи. Но, за да се мотивираат гласачите да дојдат на избирачките места политичките партии мора да им подготват добра "закуска", која ќе ги натера да одлучуваат или, пак, во најмала рака да спорат за еден од кандидатите!

За да се случи сè тоа потребна е "изборна драма" која, за жал, на претходните вонредни парламентарни избори не можевме да ја видиме, поради што и изборите минаа во млака атмосфера, без потребната тензијност која, по правило, им го дава духот на изборите. Не дека е потребно безвредно препукување меѓу двете најголеми политички партии, но сепак се чини дека на минатите избори недостасуваше сериозна дебата меѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, која ќе му дадеше дополнителен "шмек" на изборниот процес. Токму затоа истите минаа благо, ненаметливо и со однапред познати резултати.



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА



ГОРГИЈА - ЦОРЏ АТАНАСОСКИ

ШТО БЕШЕ ЦЕЛТА НА СДСМ СО КЕРИМ!?

Но, тоа не значи дека не треба да имаме интересни и во доволна мера

"неизвесни" избори, кои би требало доволно да ја вжештат атмосферата на терен. Всушност, такво нешто веќе и најавува новонастанатата ситуација во која очигледно жртва, за жал, излезе дипломатот од светски калибар - Срѓан

Керим. Неговото промовирање од страна на СДСМ како заеднички кандидат и на власта и на опозицијата внесе доволна драматичност во изборната трка, односно вжештување на релациите меѓу власта и опозицијата, пред сè, поради фактот дека долго време токму Керим важеше за кандидат, кој ќе биде предложен од страна на власта, а не од опозицијата. Но, маневарот на лидерот во сенка, Бранко Црвенковски, го предизвика премиерот Груевски во јавноста да го исфрли името на Ѓорѓе Иванов за кандидат за претседател од страна на ВМРО-ДПМНЕ.

Овој сапунски заплет, кој го предизвика СДСМ, буквално го исфрли од игра Срѓан Керим, иако во сите можни анкети важеше за најсериозен кандидат. Неговото промовирање од страна на опозицијата, и тоа без да биде прашан за тоа (како што самиот истакнува), доволно го предизвика Груевски, порано од предвиденото да го промовира Иванов, иако првичните информации говореа дека ВМРО-ДПМНЕ за кандидатот за претседател на Република Македонија ќе се изјасни на почетокот на февруари. Дали поентата на СДСМ беше Керим сериозно да биде кандидат за претседател? Дали можеби со овој потег само сакаа да го предизвикаат Груевски? Или, пак, да го елиминираат Ке-

МИНА КАНДИДАТИ АТЕЛСКАТА ТРКА

КЕРИМ ЈА НАПУШТИ ИЗБОРНТА ТРКА

Поранешниот претседавач со Генералното собрание на Обединетите нации, и актуелен директор на "Медиа принт", д-р Срѓан Керим, одлучи да не влезе во изборната трка за претседател на Република Македонија. Како што официјално соопшти на прес-конференција, оваа одлука ја донел од едноставна причина, бидејќи сметал дека доколку се вклучи во изборниот процес ќе ги разочара граѓаните на Република Македонија. Сепак, тој не пропушти да каже дека оваа одлука била една од најтешките во неговиот живот.

Да потсетиме дека досега Керим во сите сондажи, кои ги правеа агенциите за истражување на јавното мнение, котираше многу високо на листата. Но, по кандидирањето на Ѓорѓе Иванов за претседател од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, одлучи да не биде само кандидат на опозицијата, иако СДСМ до последен момент речиси сметаше на него.

Покрај Иванов, во трката за претседател се вклучија и Ѓорѓија-Цорџ Атанасоски, антикорупционерката Слаѓана Тасева, како и Благоја Марковски, кој ќе трча за неговата матична партија ПОДЕМ. Друштво ќе им прави и лидерот на Нова Демократија, Имер Селмани.

рим од игра?

Одговорот на овие прашања е кај СДСМ. Но, од таму молк! Оправдано Керим бараше прием и кај Црвенковски и кај Груевски. Воопшто не е сериозно на овој начин да се поигрува со неговото име, особено ако се има предвид дека станува збор за сериозен дипломат, со сериозна кариера.

Доколку навистина и ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ сакаат тој да биде идниот шеф на државата, тогаш ќе беше поапатно и едните и другите прво да поразговараат со него, пред воопшто во јавноста да го пуштат неговото име! Секако дека ова нема да предизвика никаква дамка во неговата кариера, но сепак е многу несериозно за една земја, која има намера да биде дел од Европската унија, да си поигрува со имињата на етаблирани дипломати, кои и така ги има премалку во нашата земја.

ВМРО-ДПМНЕ СО ЕКСПЕРТ НА ИЗБОРИ

Високите проценти кои во анкетите ги освои Керим веќе немаат никакво значење. ВМРО-ДПМНЕ, предводена од вицепремиерот Зоран Ставревски, стави потпис за експертот Ѓорѓе Иванов, иако на листата не се наоѓа потписот

АЛБАНЦИТЕ ПОВТОРНО ОДЛУЧУВАЧКИ ФАКТОР!

За разлика од претходните претседателски избори албанските партии, ДУИ и ДПА, на овие немаат намера да истрчаат со свои кандидати. Проценката дека нивниот кандидат нема никакви реални шанси да победи на избори им е добро познат. Веројатно токму затоа овој пат одлучија да му дадат поддршка на оној македонски кандидат чија партија најмногу ќе понуди. Сега засега, како всушност и на сите претходни избори, секој преговара со секого. ДПА како опозициона партија преговара со Бранко Црвенковски, но и со Љубе Бошкоски, додека ДУИ најверојатно ја чека вистинската понуда од Груевски, но сепак остава простор и кај СДСМ. Што знаеш какво време доаѓа! Али Ахмети, чија партија покажа дека може да функционира и со СДСМ и со ВМРО-ДПМНЕ, игра и на двете страни. Кој ќе даде повеќе! ДПА, пак, нема многу простор. Со Груевски тешко им оди, но и со Црвенковски. Токму затоа веројатно го избраа Љубе Бошкоски.

на претседателот Никола Груевски. Паметно! Бидејќи доколку се случеше тоа ќе се оставеше простор да се верува дека трката за шеф на државата внатре во ВМРО-ДПМНЕ е завршена. Всушност, познато е како функционираат нашите партии. Таму каде што е потписот на лидерот, таму е вистината! Колку Ива-

нов и да бил избор на Груевски, сепак добро е тоа што премиерот јавно не го манифестираше тоа, туку остави простор и некои други личности да се кандидираат на отворениот конкурс, што сè уште тече во ВМРО-ДПМНЕ. Веројатно истото важи и за Керим, но неофицијални извори велат дека за високиот дипломат не е својствено да конкурира на конкурс, на кој, пак, не е сигурно дали ќе победи! Токму затоа веројатно Керим ќе се одлучи да се тргне од изборната трка, се разбира, доколку СДСМ не успее да го убеди дека треба да истрча во изборниот ринг како кандидат за претседател од редовите на опозицијата.

На Керим му останува да размисли што ќе направи. Во меѓувреме, СДСМ ќе го бара својот кандидат за претседател (доколку Керим одбие), а ВМРО-ДПМНЕ ќе ги разгледува понудите кои пристигнале на партиска адреса. Досега, освен Иванов, не е пријавен никој друг. Не е спорна подготовеноста на овој политичко-правен експерт. Напротив. Особено се цени неговата улога во досегашната политичка демократија во Македонија. Неговите ставови кои јавно ги соопштувал многу често предизвикувале внимание, но во исто време се оценувале и како многу значајни во решавањето на одреден проблем. Сепак! Тука има едно големо сепак. Тој не е член на ВМРО-ДПМНЕ и, се разбира, дека не може да биде. Оттаму, многу е симптоматично што најголемата партија во државата застанува зад кандидатурата на еден експерт. Поразително е да се бара излез во таканаречените независни кандидати, односно експерти!

КОЛКУ ТЕЖИ АЛБАНСКИОТ ГЛАС?

Неспорен е фактот дека идниот шеф на државата ќе се бара меѓу кандидатите на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ. Но, исто така, неспорен е фактот и дека ниеден од нив не може да биде изгласан без гласовите на Албанците во Македонија, и покрај намалувањето на цензусот за избор на претседател. Што значи повторно ќе имаме битка за албанскиот гласач, или договор на македонските политички партии со оние на Албанците. До-

сега во овие преговори бевме сведоци дека и двете партии на Албанците во Македонија, ДУИ и ДПА, до своите македонски коалициони партии за време на претседателските избори испорачуваа големи сметки. Нивниот глас го издигнуваа на највисокото ниво, преку што очигледно македонските партии не можеа да преминат. Која ќе биде сметката овој пат ќе видиме по завршувањето на изборниот процес. Но, факт е дека сите опции се ставени на маса.

За разлика од претходните претседателски избори, албанските партии ДУИ и ДПА на овие немаат намера да истрчаат со свои кандидати. Проценката дека нивниот кандидат нема никакви реални шанси да победи на избори им е добро познат. Веројатно токму затоа овој пат одлучија да дадат поддршка за оној македонски кандидат, чија партија ќе понуди најмногу. Сега засега, како всушност и на сите претходни избори секој преговара со секого. ДПА како опозициона партија преговара со Бранко Црвенковски, но и со Љубе Бошкоски, додека ДУИ најверојатно ја чека вистинската понуда од Груевски, но сепак остава простор и кај СДСМ. Што знаеш какво време доаѓа! Али Ахмети, чија партија покажа дека може да функционира и со СДСМ и со ВМРО-ДПМНЕ игра и на двете страни. Кој ќе даде повеќе! ДПА, пак, нема многу простор. Со Груевски тешко им оди, но и со Црвенковски. Токму затоа веројатно го избраа Љубе Бошкоски.

Ова прелевање на гласовите на албанските партии во Македонија, што дефинитивно ќе се случи за време на претседателските избори, несомнено ќе донесе и реконструкција на Владата на Република Македонија, според која треба да се искристализираат идните случувања во македонската власт. Имено, во зависност од договорите кои се мерат врз основа на албанскиот глас ќе зависи рекомпонирањето на Владата, односно можната прераспределба на министерските ресори, како и напуштање на некои министри на владините кабинети. Неспорно е дека процесот на промени ќе го поткренат албанските партии, исто така, ова ќе биде и идеална шанса за премиерот Груевски да "откачи" некои министри, кои долго време се наоѓаат на списокот за менување.



DA ADNAN REISEN
STUTTGART

Informacii
od 9:00 до 21:00

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de



FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
AUGSBURG
MÜNCHEN
KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO
VERBINDUNG MIT
SPOJUVANJE SO
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen
Büro Kicevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788

Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93

Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48

Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH